



Број 0901-1157 /2
Датум: 22.08.2022 година

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1157 од 19.08.2022) продеканот за настава **одобрува и закажува**

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Апроксимација на CITES стандардите за Република Северна Македонија, изработен од Јовица Златевски, број на индекс 728, на ден 26.08.2022 година во 10 часот, во просториите на предавална 1. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. доц. д-р Мирослав Косевски (член)
3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Продекан за настава,

проф. д-р Ксенија Илиевска



Број 0901-1157
Датум 19.08.2022 година

Врз основа на член 33 од Правилата на студирање на интегрирани студии од прв и втор циклус (додипломски студии) и на втор циклус студии (постдипломски студии) (Универзитетски гласник бр. 554 од 26.07.2021 год.) продеканот за настава го донесува следново

РЕШЕНИЕ

Се назначува Комисија за за прегледување, оценка и одбрана на дипломски труд под наслов Апроксимација на CITES стандардите за Република Северна Македонија, изработен од студентот Јовица Златевски, број на индекс 728, пријавен на датум 06.07.2022 година, во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. доц. д-р Мирослав Косевски (член)
3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Комисијата во горенаведениот состав е должна во рок од 5 работни дена по приемот на изработениот труд истиот да го прегледа и оцени, а образецот за напишаниот дипломски труд, секој член одделно пополнет да го предаде до продеканот за настава.

Продекан за настава,

проф. д-р Ксенија Илиевска

Доставено до:

1. членовите на комисијата
2. студентот
3. служба за студентски прашања